



Регистрација за Авицена Женска Трка – кратко упатство

1. Најавете се со вашиот профил на www.smartrace.club , доколку немате профил креирајте нов
2. Откако ќе се логирате го одбирате банерот со логото на Авицена Женска Трка
3. Кликнете на копчето РЕГИСТРИРАЈ СЕ




Авицена Женска трка 3км





Должина 3000 м
Дата 09.04.2023
Старт 10:00
Локација Скопје
Котизација 300 ден
(Важи до 08.03.2023)


Регистрирај се

4. Изберете име од листата со клик на корпата или преку копчето Регистрирај нов учесник додавате нов учесник



Женска Трка	[REDACTED]	[REDACTED]	
Женска Трка	[REDACTED]	[REDACTED]	

1 2 3 4 5 6 7

Избери учесник за регистрација со клик на името Учесник или  Додади во корпа. Регистрирај твои пријатели со избор на Регистрирај нов учесник.

< Назад Откажи **Регистрирај нов учесник**

5. Ги пополнувате задолжителните податоци во табот ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ , и во табот КОНТАКТ ПОДАТОЦИ
Правите проверка на податоците и потоа го штиклирате полето ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ СЕ

КОРЕКТНИ, па кликнете на копчето ПОТВРДИ

Напреварувач/ка

Основни податоци

Име
Маре

Внеси Име
Прозиме
Траковска

Внеси Презиме
Пол
Жанска

Датум на раѓање
02.02.1977

Националност
Македонија

Клуб / Тим Билдинг

Контакт податоци

Контакт е-пошта
trajkovska@gmail.com

Код
389

Контакт телефон

Улица

Број

Поштовод

Место

Држава
-- избери држава --

Податоци за случај на незгода

Внесените податоци се коректни

Откажи

Медицински информации

Потврди ✓

6. На следниот чекор ќе ви се појави опција за дополнителен продукт, драјфит маица. Доколку сакате да ја купите маицата кликнете на кошничката за да ја додадете маицата во вашата корпа

Дополнителна понуда						Кошничка					
Продукт	Унесиме	Ванс до	Износ	Валута	Додади во корпа	Избери	Унесиме	Продукт	Износ	Валута	Извади од корпа
Драфт Маица	Маре ТРАКОВСКА	10.01.2022	500.00	MKD		<input checked="" type="checkbox"/>	Маре ТРАКОВСКА	Жанска Трса	300.00	MKD	

Вкупно: 300 ден

Откако ќе ја додадете маицата во корпата ќе ви се појави дополнителен прозор во кој ќе треба да ја одберете вашата големина на маица

velicina

Величина
L

Додади во корпа

Кликнете на Додади во корпа, и вашата маица ќе се појави во кошничката.

Доколку не сакате да купите маица го прескокнете овој чекор.

Потоа ги читате условите за учество на трката, и истите мора да ги прифатите за да ја завршите вашата пријава. Откога ќе ги прифатите условите за учество во трката кликнете на ПОТВРДИ НАРАЧКА

Дополнителна понуда

Нема дополнителни производи

Корзина

Избори	Учесник	Продукт	Износ	Валута	Извади од корпа
<input checked="" type="checkbox"/>	Маре ТРАЈКОВСКА	Женска Траја	300.00	MKD	
<input checked="" type="checkbox"/>	Маре ТРАЈКОВСКА	Суплн Маица	300.00	MKD	

Вкупно: 600 ден

Ве молиме прочитајте ги условите за учество. За потврдување на жариската потребна е согласност со условите.

Ги прифаќам условите Измени

Назад Испрвани кошничка

Додади регистрација Потврди жариска ✓

7. Доаѓате до чекорот за плаќање.

Регистрација бр.: SKM022066894

Продукт	Учесник	Износ	Валута
Женска Траја	Маре ТРАЈКОВСКА	300.00	MKD
Суплн Маица	Маре ТРАЈКОВСКА	300.00	MKD

Вкупно: 600.00 ден

Плати онлајн Плати со уплатница

Откажи регистрација

Регистрацијата станувава валидна по потврда на уплатата на банката

Одбирате начин на плаќање, ПЛАТИ ОНЛАЈН или ПЛАТИ СО УПЛАТНИЦА.

Доколку одберете ПЛАТИ ОНЛАЈН ќе треба да ги внесете податоците од вашата картичка и потоа автоматски ќе биде процесирана вашата уплата и ќе добиете известување на емаил. Доколку одберете ПЛАТИ СО УПЛАТНИЦА ќе ви се отвори прозор со инструкции за плаќање со уплатница, ве молиме прочитајте ги внимателно и пополнете ја уплатницата според упатството и во полето ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ треба да се наведе вашиот повикувачки број кој ќе биде испишан во тоа поле. За уплатите со УПЛАТНИЦА потребни се 2-3 дена за да се одобрат. Доколку после уплатата не добиете потврда за уплата на емаил ве молиме проверете го вашиот спам фолдер, доколку и таму ја нема потврдата проверете дали вашето име се наоѓа во стартната листа. Доколку ве нема ни во стартната листа тогаш ве молиме да не контактирате на info@zenskatrka.mk